



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11  
1-30 1-931

Среда, 24 февруари 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XVI

Цена на овој број е 60.- динар - Претплата за 1960 година изнесува 2000.- динар, а за странство 3000.- динар. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 28-010, 28-417 и 28-338, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619.

86.

Врз основа на членот 31 од Законот за заштитата од јонизирачки зрачења („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА ЗА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА

### Член 1

Се основува Сојузна управа за заштита од јонизирачки зрачења (во натамошниот текст: Управа) како орган на управата во состав на Сојузната комисија за нуклеарна енергија за вршење на определени управни работи од надлежноста на федерацијата во областа на заштитата од јонизирачки зрачења.

### Член 2

Управата ги врши овие работи:

- 1) ги проучува и обработува прашањата од областа на заштитата од јонизирачки зрачења и прашањата за организација и унапредување на службата на заштитата, т.е. тие прашања им предлага на надлежните сојузни органи преземање соодветни мерки и ги презема мерките за кои е самата овластена;
- 2) ја следи работата на органите, установите и организациите што вршат работи на заштита од јонизирачки зрачења, соработува со нив со цел за унапредување на службата на заштитата од јонизирачки зрачења и им дава стручна помош;
- 3) во границите на овластувањата добиени од Сојузната комисија за нуклеарна енергија, издава одобренија за набавување, користење и пуштање во промет на извори на јонизирачки зрачења над определената граница на активноста;
- 4) соработува со стопанските организации, коморите, стопанските здруженија и научноистражувачките установи по прашањата на изработката на прототипови средства за заштита од јонизирачки зрачења и развојот на методите на заштитата, како и обезбедувањето на производството на вакви средства;
- 5) свикнува и организира состаноци со претставници на органите, установите и организациите што вршат работи на заштита од јонизирачки зрачења, со цел за решавање на стручните прашања од заеднички интерес од областа на заштитата од јонизирачки зрачења;
- 6) ја организира изработката на карта на природната радиоактивност на Југославија, ги следи и ги евидентира појавите на вештачка радиоактивност во воздухот, водата и на земјата;
- 7) организира мерење на радиоелементите што се јавуваат во врнежите, ги прибира податоците за тие мерења, ги споредува количините на радиоелементи и ги следи нивните сезонски и географски разлики;
- 8) ги прибира и ги обработува податоците за примените количини на јонизирачки зрачења при лекувањето или работата на изворите на јонизирачки зрачења, и ја проценува вкупната количина на јонизирачки зрачења што годишно ги прима населението на Југославија;

9) им дава инструкции за водење евиденција во областа на заштитата од јонизирачки зрачења на органите, установите и организациите што вршат работи на заштита од јонизирачки зрачења;

10) се грижи за образованието и усовршувањето на стручните кадри;

11) се грижи за запознавањето на јавноста со начините и средствата на заштита од јонизирачки зрачења;

12) врши и други работи од областа на заштитата од јонизирачки зрачења што ќе ѝ бидат ставени во надлежност со прописите на Сојузната комисија за нуклеарна енергија или со други прописи.

### Член 3

За вршење на работите од својот делокруг Управата може да има свои територијални органи, што ѝ се непосредно подредени.

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ја определува надлежноста на овие органи и подрачјата на кои тие ги вршат работите на Управата.

### Член 4

Вршењето на одделни стручни работи од областа на заштитата од јонизирачки зрачења Управата може да им го довери на одделни стручни установи.

### Член 5

Со работата на Управата раководи началник. Началникот на Управата го назначува и го разрешува Сојузниот извршен совет, по предлог од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Началникот на Управата ја организира работата во Управата, донесува решенија за назначување, разрешување и за други службенички односи и е дисциплински старешина на службениците на Управата.

### Член 6

Раководните службеници на Управата ги назначува Сојузната комисија за нуклеарна енергија по предлог од началникот на Управата.

### Член 7

Управата има посебна претсметка на приходите и расходите.

Наредбодавец за извршување на претсметката е началникот на Управата.

### Член 8

Надзорот над работата на Управата, како и другите права и должности во смисла на членот 58 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), ги врши Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

### Член 9

До донесувањето на прописи со кои ќе се регулира вршењето на инспекциските работи во областа на заштитата од јонизирачки зрачења, тие работи ќе ги вршат, во рамките на својот делокруг, републичките односно сојузните органи на санитарната инспекција односно на инспекцијата на трудот.

По барање од Управата органите на санитарната инспекција и на инспекцијата на трудот се должни да извршат определени инспекциски работи во областа на заштитата од јонизирачки зрачења,

како и да ѝ достават извештаи и податоци во врска со вршењето на инспекциските работи во областа на заштитата од јонизирачки зрачења.

#### Член 10

Поблиски прописи за внатрешната организација и работата на Управата донесува Сојузната комисија за нуклеарна енергија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

#### Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 18  
16 февруари 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

87.

Врз основа на членот 121 од Општиот закон за уредување на општините и околиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55, 29/57 и 24/59), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ВОЕНИТЕ ОТСЕЦИ ВРЗ ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА**

#### Член 1

Со оваа уредба се определуваат работите што од досегашната надлежност на воените отсеци се пренесуваат во надлежност на органите на управата на општинските народни одбори надлежни за работите на народната одбрана.

#### 1. ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55)

##### Член 2

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана ги врши овие работи:

- 1) води евиденција за лицата што подлежат на регрутна обврска (член 60 став 1);
- 2) издава општ позив за регрутирање (член 61 став 1);
- 3) пријавување и одјавување на воени обврзници (член 84 став 1);
- 4) донесува решенија во врска со регрутирањето и служењето на воениот срок, односно со вршењето на воената служба во резервниот состав на Југословенската народна армија, освен за војниците (морнарите) за кои во врска со служењето на воениот срок решение донесува органот што ќе го определи државниот секретар за работите на народната одбрана (член 89 став 1);
- 5) донесува решенија за ослободување од предвојничка обука поради болест што подолго трае (член 95);
- 6) го попишува јавачкиот, влечниот и товарниот добиток способен за работа, заедно со јавачкиот, спрежниот и товарниот прибор, како и превозните и градежните средства со резервните делови, со цел за нивно користење за потребите на народната одбрана (член 119 став 1);
- 7) формира комисији за преглед на добитокот, приборот, превозните и градежните средства на подрачјето на општината, во кои влегуваат и воени лица определени од надлежните военотериторијални органи (член 120 став 2);
- 8) им издава на сопствениците на добитокот воени сточни исправи за добитокот кој може да се употреби за потребите на народната одбрана (член 121 став 1);
- 9) го определува срокот и местата каде попишаниот добиток, приборот, превозните и градежните средства ќе им се предадат на воените органи (член 123 став 1),

Непријавувањето до органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана во смисла на членот 146 точ. 1, 3, и 4 на Законот за народната одбрана, ќе се казни како прекршок според таа одредба.

Неизвестувањето на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана во смисла на членот 148 од Законот за народната одбрана, ќе се казни како прекршок според таа одредба.

#### 2. ЗАКОН ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55)

##### Член 3

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана ги врши овие работи:

- 1) води евиденција за воените обврзници (член 15 став 1 точка 1);
- 2) повикување и испраќање на воените обврзници на служба во Југословенската народна армија (член 15 став 1 точка 3);
- 3) врши мобилизациони работи согласно со посебните прописи (член 15 став 1 точка 4);
- 4) води евиденција за јавачкиот, влечниот и товарниот добиток со приборот, превозните и градежните средства со резервните делови и алатот, попишани за потребите на Југословенската народна армија (член 15 став 1 точка 6).

#### 3. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/57)

##### Член 4

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана ги врши овие работи:

- 1) води евиденција за лицата што подлежат на воена обврска (член 6);
- 2) ги повикува лицата што подлежат на воена обврска заради извршување на таа обврска (чл. 7 и 46);
- 3) ги повикува на регрутен преглед обврзниците-регрути за кои е на регрутниот преглед утврдено дека се привремено неспособни за воена служба, додека тие обврзници не наполнат 27 години возраст (член 10 став 1);
- 4) ги регистрира промените по пријавите на обврзниците-регрути и воените обврзници и води пријавно-одјавна служба за обврзниците-регрути и за воените обврзници (чл. 11, 30 и 49 став 3);
- 5) ги упатува обврзниците-регрути на служење на воениот срок (член 12 став 1 и член 14 став 1);
- 6) му поднесува пријави на надлежниот воен обвинител против обврзниците-регрути што до 27 години возраст не биле упатени на служење на воениот срок затоа што ја одбегнувале воената обврска (член 14 став 2);
- 7) ги упатува на служење на воениот срок обврзниците-регрути што доброволно ќе се пријават пред да бидат повикани (член 15 став 1);
- 8) одлучува за барањата на обврзниците-регрути и на војниците (морнарите) што сакаат траењето на воениот срок да им се определи како на единствени хранители или како на син единец (чл. 17, 18, 41 точ. 1 и 2 и член 44);
- 9) одлучува за барањата на обврзниците-регрути за одлагање на служењето на воениот срок (чл. 19 и 41 точка 3);
- 10) ги упатува на дослужување на воениот срок воените обврзници кои поради привремена неспособност за воена служба го прекинале служењето на воениот срок, ако на повторниот преглед бидат оценети дека се способни за воена служба (член 24 став 2);
- 11) ги повикува на повремени ревизиони прегледи, кога тие прегледи ќе ги нареди Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, и ги упатува на дослужување на воениот срок лицата што на ревизионите прегледи ќе бидат оценети дека се способни или ограничено способни за воена слу-

жба односно ги запишува во евиденцијата како воени обврзници (член 26 ст. 1 и 2);

12) издава одобренја за привремен престој во странство на обврзници-регрути и воени обврзници ако престојот во странство трае до 6 месеци (член 27);

13) дополнително ги запишува податоците во личната воена исправа, освен податоците за службата во постојаниот состав на Југословенската народна армија (член 33);

14) ги одзема личните воени исправи, издавајќи им на сопствениците потврда (член 36 став 1);

15) им ги одзема личните воени исправи на воените обврзници што ќе го изгубат југословенското државјанство и им издава на овие лица уверенија за служењето на воениот срок, односно за регулирањето на воената обврска на друг начин (член 36 став 2);

16) ги повикува воените обврзници на воена вежба по барањата од воени органи (член 37 став 1);

17) одлучува за барањата на воените обврзници за одлагање на воената вежба, освен во случаите од членот 38 став 1 точка 5 на Правилникот за извршување на воената обврска (член 38 став 1 точ. 1 до 4, член 39 ст. 2 и 3, член 41 точка 4 и член 43 став 2);

18) води евиденција за жените воени обврзници (член 40);

19) одлучува по барањата на обврзниците-регрути за признавање на својството на единствен хранител и по барањата за одлагање на служењето на воениот срок (член 42);

20) издава уверенија за времето поминато на воена вежба односно во вршење на други работи во врска со воената обврска, и тие уверенија им ги доставува на органите, установите или организациите кај кои тие лица биле запослени (член 47 ст. 1 и 3);

21) издава уверенија за обврзниците-регрути што од работен однос стапиле на служење на воениот срок, и тие уверенија им ги доставува на органите, установите или организациите кај кои овие лица биле запослени (член 48 став 1).

#### 4. ПРАВИЛНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ШТО ПОРАДИ ПОВРЕДА ИЛИ ОБОЛУВАЊЕ СЕ ОТПУШТЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57)

##### Член 5

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана води постапка и донесува решенија за правото на здравствена заштита на лицата што поради повреда или оболување се отпуштени од Југословенската народна армија (чл. 2, 3, 5 став 3, чл. 6, 7 ст. 1 и 3 и член 15 став 3).

#### 5. УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕТО ОД РАБОТА И ПОРАДИ ОДЕЊЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ ОДНОСНО ДОСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ СРОК („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/58)

##### Член 6

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана ги врши овие работи:

1) издава уверенија (потврди) за работниците што служат воен срок за тоа од кога се наоѓаат на отслужување односно дослужување на воениот срок (точка 24 став 4);

2) издава уверенија (потврди) за работниците што биле на воена вежба и за времето што го поминале на таа вежба (точка 28 ст. 4 и 5).

##### Член 7

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана ги врши работите наведени во чл. 2 до 6 од оваа

уредба на начинот и под условите како што е тоа определено со прописите со кои се уредени тие работи.

Во работите што со оваа уредба се пренесуваат од досегашната надлежност на воените отсеци во надлежност на органите на управата на општинските народни одбори, органот на управата на општинскиот народен одбор е должен во смисла на членот 121 од Општиот закон за уредување на општините и околиците да постапува според упатствата и наредбите од надлежните военотериторијални органи и од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

##### Член 8

Во работите што со оваа уредба се пренесуваат од надлежноста на воените отсеци врз органите на управата на општинските народни одбори надлежни за работите на народната одбрана, постапката во работите започната пред влегувањето во сила на оваа уредба, ќе ја доврши досега надлежниот воен отсек.

Обновената постапка по правосилните решенија на воените отсеци, како и натамошната постапка во случај на поништување или укинување на решенија на воените отсеци, во работите што со оваа уредба се пренесуваат, ја води органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана.

##### Член 9

По жалба против решенијата што во прв степен ги донесува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана, во работите што со оваа уредба се пренесуваат во неговата надлежност, решава надлежниот воен отсек, а каде нема воен отсек — надлежната команда на военото подрачје што ги врши работите од делокругот на воен отсек.

##### Член 10

Со претсметката на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана ќе се обезбедат финансиски и материјални средства за финансирање на следните издатоци во врска со работите што со оваа уредба се пренесуваат врз органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана, и то на:

1) надоместокот што му припаѓа на работник (службеник) за време на отсуствувањето од работа по покана од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана за регрутирање, соопштување, бришење или промена на воениот распоред, специјалистички, флуорографски или систематски преглед во врска со воената обврска, како и по други работи во врска со воената обврска;

2) трошоците за превоз на лицата од претходната точка, ако живеат подалеку од 10 км од седиштето на општината;

3) трошоците за превоз на регрутите при упатување на отслужување односно дослужување на воениот срок;

4) трошоците за исхрана на регрутите при упатување на отслужување односно дослужување на воениот срок;

5) еднократните надоместоци поради заминување на отслужување односно дослужување на воениот срок;

6) трошоците за превоз на воените обврзници при упатување на воена вежба;

7) надоместоците на воените обврзници што се во работен однос за време на воена вежба;

8) платите на воените лица определени на работа во орган на управа на општинскиот народен одбор надлежан за работите на народната одбрана;

9) трошоците за службени патувања и другите надоместоци што се вршат по налог од военотериторијални и други воени органи;

10) обрасите потребни за извршување на работите во врска со воената обврска и со другите работи од воена природа;

11) другите трошоци во врска со вршењето на работите што со оваа уредба се пренесуваат врз

органот на управата на општинскиот народен одбор надлежан за работите на народната одбрана, освен редовните трошоци на управата (лични и материјални расходи).

Поблиски прописи за начинот на исплата и за обезбедувањето на материјалните средства од претходниот став ќе донесе Државниот секретаријат за работите на народната одбрана, во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

#### Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1960 година.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 16  
16 февруари 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

#### 88.

Врз основа на членот 22 од Законот за народната на народната одбрана („Службен лист на Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОДБОРИТЕ, КОМИСИИТЕ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА**

#### Член 1

Во Уредбата за организацијата на одборите, комисиите и републичките и локалните органи на управата на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) членот 4 се менува и гласи:

„За непосредно вршење управни и стручни работи во областа на организирањето и мобилизацијата на изворите и силите на земјата за одбрана, како и за извршување на одлуките и заклучоците на одборите и комисиите на народната одбрана, во народните републики и во автономните единици се формираат секретаријати на народната одбрана, а во околиските и општинските народни одбори — органи на управата надлежни за работите на народната одбрана согласно со членот 119 од Општиот закон за уредување на општините и околиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55, 29/57 и 24/59).“

#### Член 2

Во членот 7 став 1 зборовите: „началник на секретаријатот за народна одбрана на народниот одбор на околицата“ се заменуваат со зборовите: „старешина на органот на управата на околискиот односно општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана“.

Ставот 2 се брише.

#### Член 3

Насловот над членот 13 се менува и гласи: „V. Органи на управата надлежни за работите на народната одбрана“.

#### Член 4

Членот 13 се менува и гласи:

„Секретаријатот на народната одбрана, како орган на управата во народната република и во автономната единица, има положај и овластувања на секретаријат на извршниот совет.“

Секретаријатите на народната одбрана односно органите на управата на околиските и општинските народни одбори надлежни за работите на народната одбрана истовремено се стручни и извршни органи на одборот односно комисијата на народната одбрана.

Со работите на секретаријатот на народната одбрана во народна република и во автономна единица раководи секретар, а со работите на органот на управата на околиски односно општински народен одбор надлежен за работите на народната одбрана раководи старешината на тој орган.“

#### Член 5

Во членот 14 зборовите: „секретаријатот на народната одбрана приготвува“ се заменуваат со зборовите: „органот на управата надлежен за работите на народната одбрана приготвува“.

#### Член 6

Чл. 15 и 16 се бришат.

#### Член 7

Членот 17 се менува и гласи:

„Актот за назначување на секретар на народната одбрана на извршниот совет и на старешини на органите на управата на околиските односно општинските народни одбори надлежни за работите на народната одбрана го донесува надлежниот орган.“

За назначување на старешина на органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана е потребна согласност од претседателот на републичкиот одбор на народната одбрана. Назначувањето на старешина на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана и на старешина на организационата единица во тој орган за работите на воената мобилизација се врши во согласност со претседателот на околиската комисија на народната одбрана, а по предлог од надлежниот воен отсек односно друг надлежен военотериторијален орган ако на таа територија нема воен отсек.

Назначувањето на лица на работните места од претходниот став се врши без конкурс, согласно со членот 35 став 2 од Законот за јавните службеници.“

#### Член 8

Во членот 18 ставот 1 се менува и гласи:

„Државниот секретаријат за работите на народната одбрана може да опретели воени лица на работа во органите на управата надлежни за работите на народната одбрана на народните републики, автономните единици и околиските и општинските народни одбори. Тие лица можат да бидат назначени за старешини на тие органи или за службеници во тие органи.“

Во ставот 3 зборот „секретаријатите“ се заменува со зборовите: „органите на управата надлежни за работите на народната одбрана“.

#### Член 9

Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи:

„На старешината на органот на управата на околискиот односно општинскиот народен одбор надлежен за работите на народната одбрана му дава задачи претседателот на народниот одбор во работите на народната одбрана што се во надлежност на народниот одбор, а претседателот на комисијата на народната одбрана — во работите од делокругот на комисијата.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во работите што, согласно со членот 121 од Општиот закон за уредување на општините и околиите, ќе бидат пренесени во надлежност на органите на управата на општинските народни одбори, тие органи се должни да постапуваат според упатствата и наредбите од надлежните военотериторијални органи и од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.“

#### Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 15  
16 февруари 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

89.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

##### Член 1

Во Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54, 24/57, 54/57, 16/58 и 6/59) членот 2 се менува и гласи:

„Во сојузната Тарифа за данокот на промет се определуваат производите и услугите на чиј промет односно на чие вршење може да се воведува општински данок на промет. Со таа Тарифа можат да се определат минималните и максималните норми на општинскиот данок на промет.“

Народните републики можат да воведуваат данок на промет кој ќе се наплатува на прометот на тутун и хмел од индивидуалните производители.“

##### Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Нормите на данокот на промет ги пропишуваат:

1) Сојузниот извршен совет — со Уредбата за Тарифата за данокот на промет (сојузна Тарифа за данокот на промет);

2) републичкиот извршен совет — со посебна одлука за данокот на промет (републичка тарифа за данокот на промет);

3) општинскиот народен одбор на седница на обата собора рамноправно — со посебна одлука или со тарифа за данокот на промет (општинска тарифа за данокот на промет).“

Со републичката и општинската тарифа за данокот на промет можат да се определуваат производите на чиј промет се плаќаат републички односно општински данок на промет и услугите на чие вршење се плаќаат тие даноци, како и нормите на тие даноци во рамките на овластувањата дадени со оваа уредба, со сојузната Тарифа за данокот на промет и со другите сојузни прописи.“

##### Член 3

Членот 8 се брише.

##### Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 12

16 февруари 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

90.

Врз основа на членот 69 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во врска со членот 2 од Уредбата за наградите за вонредна работа и особени успеси во работата и за надоместоците за прекувремена работа на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/59), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА НАГРАДИТЕ ЗА ВОНРЕНА РАБОТА И ОСОБЕНИ УСПЕСИ ВО РАБОТАТА И ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

##### 1. Општи одредби

##### Член 1

Наградите за вонредна работа и особени успеси во работата и надоместоците за прекувремена работа во заводите за социјално осигурување (во натамошниот текот: заводите) им се определуваат

на службениците на заводите според одредбите на оваа уредба.

##### Член 2

Средствата за награди и надоместоци се обезбедуваат во претсметките на приходите и расходите на одделни заводи.

#### 2. Награди

##### Член 3

Награди можат да се даваат:

1) за вонредна работа и особено залагање во службата што придонесло за подобро или побрзо извршување на работите односно за подобрување работата на службата;

2) за успешно извршување на определени значајни задачи (изработка на сложени елаборати за одделни поважни прашања, подготвување реферати и текстови за изработка на нацрти на закони или други поважни прописи и сл.) што барало вонредна работа и особено залагање;

3) за предлози или сугестии врз основа на кои е остварено порационално работење односно подобра организација или подобар метод на работата, особено ако усвоените предлози или сугестии ги преминуваат рамките на редовните работи на службеникот.

##### Член 4

Височината на наградата се определува според значењето на извршените задачи, сразмерно со обемот и квалитетот на извршената работа и траењето на вонредната работа, односно сразмерно со резултатите постигнати со спроведувањето на предлозите или сугестиите дадени од страна на службеникот.

##### Член 5

Вкупниот износ на наградите што му се даваат на службеник во текот на една година по кој и да е случај не може да ја надмине неговата двомесечна плата.

По исклучок, ако е значењето на извршените работи или задачи односно на дадените предлози или сугестии извонредно големо, наградата може да се определи и во износ поголем од износот предвиден во претходниот став.

##### Член 6

Решение за давање награда донесува извршниот одбор на собранието на заводот по предлог од директорот на заводот. Пред да поднесе предлог директорот е должен да го сослуша мислењето од стручниот колегиум на заводот. На состанокот на колегиумот мора да се повика и претставник на синдикалната организација.

Решението за давање награда во износ поголем од износот предвиден во ставот 1 на претходниот член се донесува по претходно прибавена согласност од извршниот одбор на собранието на заводот од непосредно повисок степен односно од Собранието на Сојузниот завод.

##### Член 7

Предлогот за давање награда мора да биде образложен. Образложението содржи:

1) потреба од која е предизвикана вонредната работа;

2) задачи и работи (редовни и вонредни) што ги работел службеникот и нивниот обем и значење;

3) време поминато на задачите и работите за чие извршување се предлага наградата;

4) како се извршени задачите и работите и кој дал оценка за тоа;

5) годишна оценка за работата на службеникот.

Покрај тоа, во предлогот се наведуваат и други факти од влијание врз доделувањето на награда.

Ако наградата се дава по основот од членот 5 став 2 на оваа уредба, во образложението на предлогот се изнесуваат конкретните податоци за постигнатите резултати.

#### 3. Прекувремена работа

##### Член 8

Заводите мораат да настојуваат работите од нивниот делокруг да се извршуваат во редовното работно време.

Прекувремена работа може да се воведува само во случаите на вонредна потреба на службата што се предвидени со оваа уредба.

Службениците на заводите се должни да работат прекувремено ако е прекувремената работа воведена во смисла на претходниот став.

#### Член 9

Прекувремена работа може да се воведува:

1) кога работите не можат да се извршат во редовното работно време зашто не се пополнети работните места утврдени со актот за систематизација или што подолго се отсутни извесен број службеници поради болување, одене на воена вежба, отсуство, отстранување од должност и сл.;

2) кога поради пропишаните срокови вонредно и прекумерно ќе се зголеми обемот на работите, што би можело да предизвика голем застој во работата;

3) кога треба да се извршат работи чиј обем во определени временски растојанија значително ќе се зголеми, а тие работи по својата природа не се постојани, за да се предвиди со систематизацијата поголем број работни места.

#### Член 10

Како прекувремена работа, во смисла на оваа уредба, не се смета работата за време на дежурство.

#### Член 11

Предлог за воведување прекувремена работа дава, по правило, старешината на организационата единица на заводот. Предлогот се изнесува на претресување пред стручниот колегиум на заводот. На состанокот на колегиумот се повикува и претставник на синдикалната организација.

При разгледувањето на предлогот се испитува можноста за извршување на работите во редовното работно време по пат на распределување на службениците и распределба на зголемени работи во рамките на сите организациони единици на заводот.

Ако се утврди дека работите не можат да се извршат во редовното работно време и дека не можат да се одложат, а дека не постои ни можност за нивно извршување на начинот предвиден во претходниот став, директорот на заводот ќе нареди прекувремена работа.

#### Член 12

Актот со кој се наредува прекувремена работа содржи:

- 1) работи што ќе ги врши службеникот;
- 2) причини за воведување на прекувремената работа;
- 3) време на траењето на прекувремената работа (вкупно, дневно и неделно);
- 4) кои службеници ќе работат прекувремено и на која работа.

#### Член 13

За прекувремената работа се води евиденција и контрола според упатството што за секоја работа го пропишува директорот на заводот.

Извршниот одбор на Собранието на Сојузниот завод може да пропише поблиски упатства за евиденцијата и контролата на прекувремената работа во заводите.

#### Член 14

Надоместокот за прекувремена работа се дава само за извршување на работите што се од претежно техничка природа и кои, по правило, можат да се вршат по работна норма и во редовно работно време.

Во смисла на претходниот став на службеникот му припаѓа надоместок за прекувремена работа:

- 1) во лекарските и инвалидските комисии;
- 2) на работите на ликвидатура, книжење и контирање;
- 3) на изработката и средувањето на картотека;
- 4) на техничките работи во врска со изработката на претсметка, завршна сметка и сл.;
- 5) на работите на статистички пребројувања (инвентарисање) и статистички анкети;

6) на канцелариско-техничките работи (препишување, умножување, стенографирање, средување односно шкартирање на архивски материјали и сл.);

7) на работите на администрацијата на лекарските и инвалидските комисии;

8) на инвентарисање на материјали;

9) на работите на службеници што непосредно учествуваат во процесот на работата на техничкиот персонал, кога овој работи прекувремено.

По исклучок, извршниот одбор на Собранието на заводот може со одлука да воведат давање надоместок и за прекувремена работа на приготвување и ревизија на решенијата за правата од социјалното осигурување. При одлучувањето за тоа, извршниот одбор ќе одлучи дали овие надоместоци ќе се плаќаат по ефект или по време.

#### Член 15

Надоместокот што се дава за прекувремена работа, се дава и за работа во недела и во денови на државни празници, ако таа е воведена под условите од членот 9 на оваа уредба.

#### Член 16

За секоја наредба за прекувремена работа која повлекува давање надоместок за прекувремена работа, директорот на заводот е должен да го извести извршниот одбор на Собранието на заводот на првата негова седница.

Извршниот одбор на Собранието на заводот е должен на Собранието на заводот и на извршниот одбор на Собранието на заводот од непосредно повисок степен да им поднесува повремени извештаи за прекувремената работа и за износите што се исплатени за таа цел.

#### Член 17

Надоместокот за прекувремена работа се определува во височината на платата предвидена за тој вид работи во редовното работно време, наголемена за 50%.

#### Член 18

Надоместокот за прекувремена работа може да се определи по час, во дневен односно месечен износ или по ефект.

Надоместокот за прекувремена работа се определува по ефект за работите чиј ефект може да се мери.

#### Член 19

Надоместок за прекувремена работа не може да им се определи на старешините на организационите единици и на други раководители на работите што претежниот дел од работното време го поминуваат во организирање на вршењето на работите.

Надоместок за прекувремена работа им припаѓа и на лицата од претходниот став ако ги вршеле работите од членот 14 на оваа уредба како и другите службеници, а според посебно решение на директорот на заводот.

#### Член 20

Службениците што примаат посебен додаток според прописите донесени врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници, немаат право на надоместок за прекувремена работа.

Одредбата на претходниот став не се однесува на службениците со висока медицинска спрема.

#### Член 21

Службеник што добил надоместок за прекувремена работа, не може за истата работа да добие и награда според чл. 3 до 7 од оваа уредба.

### 4. Завршна одредба

#### Член 22

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 13  
16 февруари 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Досим Броз-Тито, с. р.

91.

Врз основа на членот 23 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ МАТИЧНИ УПРАВНИ ОРГАНИ ЗА ПРАШАЊАТА НА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАДРИТЕ**

## Член 1

Во Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59) во членот 1 по точката 18 се додава нова точка 19, која гласи:

„19) Секретаријатот на Советот за народна одбрана — за службениците што работат на работите на народната одбрана во органите на управата освен за дактилографите.“

На крајот на досегашната точка 19, која станува точка 20, по зборот: „работи“ се додаваат зборовите: „и во органите на управата на народната одбрана освен дактилографите“.

## Член 2

Во членот 8 во седмиот ред зборовите: „матичните управни органи“ се заменуваат со зборовите: „органите од членот 6 на оваа уредба“.

## Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 14

16 февруари 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

92.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и чл. 11 и 30 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВГАНИСТАН НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА И ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА ВО КАБУЛ**

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Авганистан се подига на степен на амбасада.

2. Се отвора амбасада на Федеративна Народна Република Југославија во Кабул.

3. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила на 20 февруари 1960 година.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 11

16 февруари 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

93.

Врз основа на членот 2 од Законот за спроведување избори на работничките совети на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52) и членот 29 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), во спогодба со Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗБИРАЊЕ РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 1960 ГОДИНА**

1. Изборите за работнички совети на стопанските претпријатија и за управни одбори на претпријатијата во кои има запослени помалку од 30 работници, во 1960 година ќе се одржат најдоцна до 31 мај 1960 година.

Изборите за работнички совети на стопанските претпријатија на Заедницата на Југословенските железници и на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони ќе се одржат најдоцна до 30 јуни 1960 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 24

16 февруари 1960 година

Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар,  
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

94.

Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИ ЧИИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ГИ ОДОБРУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ**

1. Во Одлуката за определувањето на објекти чии инвестициони програми ги одобрува Сојузниот извршен совет и за постапката за одобрување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57 и 28/59) во точката II по текстот под 2 се додава нов текст под 2а, кој гласи:

„2а) од гранката на производството и преработката на нафта:

за објектите за преработка на сурова нафта, со тоа што се изземаат инвестиционите програми што се финансираат од фондовите на стопанските организации или од фондовите на политикотериторијалните единици, за чие извршување вкупните вложувања на инвестициони средства не го преминуваат износот од 100 милиони динари.

За објектите за преработка на сурова нафта за кои по влегувањето во сила на оваа одлука инвестиционите програми не се одобрени според оваа одлука, не можат да се одобруваат инвестициони заеми.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 26

16 февруари 1960 година

Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар,  
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

95.

Врз основа на ставот 1 од точката 1 на главата XXI на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИОРИТЕТОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОПРАВЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ВОЗИЛА**

1. Одлуката за приоритетот и за условите за поправање на железничките возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/55) престанува да важи со денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 21

16 февруари 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зекович, с. р. Мијалко Тодорович, с. р.

96.

Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОДОБРУВАЊЕТО НА ВОПРЕДНИ ЛЕТАЊА НА СТРАНКИ ЦИВИЛНИ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Одобрение за вонредни летања на цивилни воздухоплови на државите членки на Организацијата на меѓународното цивилно воздухопловство (ИКАО) во воздушниот простор на Југославија, издава Управата за цивилно воздухопловство.

Како вонредни летања на цивилни воздухоплови од претходниот став се сметаат летањата што не се предвидени со посебни спогодби за воздушниот сообраќај склучени со нашата земја. Овие летања можат да бидат без слетување или со слетување на одделни југословенски аеродроми за комерцијални или технички цели.

2. Вонредните летања мораат да ѝ се пријават непосредно на Управата за цивилно воздухопловство, и тоа најдоцна на 24 часа пред летањето.

Во пријавата мораат да се наведат податоците од членот 19 став 2 на Уредбата за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/49).

3. По пријавата од претходната точка решава Управата за цивилно воздухопловство и презема потребни мерки за обезбедување на летањето.

4. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Управата за цивилно воздухопловство.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 22

16 февруари 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зекович, с. р. Мијалко Тодорович, с. р.

97.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон, заради извршување на чл. 6 и 14 од Општиот закон за шумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/47), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА СЕЧЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ДРВА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА ШУМАРСТВОТО**

1. Од надлежноста на републичките органи на управата надлежни за работите на шумарството,

врз кои органи надлежноста за издавање дозволи за сечење на ариш, брестови стебла на подрачјето на Ливаде во Истра, црн граб и танинско дрво е пренесена со Одлуката за пренесување работите за издавање дозволи за сечење и употреба на одделни видови дрва од надлежноста на сојузниот Државен секретаријат за работите на народното стопанство во надлежноста на републичките органи надлежни за работите на шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56), се пренесуваат во надлежноста на органите на управата на околиските народни одбори надлежни за работите на шумарството следните работи:

1) издавање дозволи за сечење и употреба на ариш според Наредбата за забрана на сечењето и употребата на ариш („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48);

2) издавање дозволи за сечење брестови стебла на подрачјето на Ливаде во Истра според Наредбата за забрана на сечење брестови стебла на подрачјето на Ливаде во Истра („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/49);

3) издавање дозволи за сечење црн граб според Наредбата за заштита и ограничтение на сечата на црн граб (*Ostrya carpinifolia*) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/49);

4) издавање дозволи за сечење и употреба на танинско дрво за огревни цели според Наредбата за забрана на сечењето и употребата на танинското дрво во огревни цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/50).

2. Републичкиот извршен совет може работите на издавање дозволи од претходната точка да ги пренесе во надлежноста на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на шумарството.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 19

16 февруари 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зекович, с. р. Мијалко Тодорович, с. р.

98.

Врз основа на точ. 1 и 2 од главата XXI на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА РЕЖАН ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЕЛА И СМРЕКА**

1. Престануваат да важат одредбите од точката I под а) на Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/55)

2. Цените за режан градежен материјал од ела и смрека ќе се формираат во иднина според условите на пазарот, а во смисла на одредбата од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 28/58 и 39/58).

3. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет ќе се грижи за спроведување на оваа одлука и ќе донесува, по потреба, поблиски прописи за нејзиното спроведување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 25

16 февруари 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зекович, с. р. Мијалко Тодорович, с. р.

99.

Врз основа на точката II став 3 од Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 26/58, 44/58, 48/58 и 43/59), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВИНО**

1. Надворешнотрговските стопански организации што се занимаваат со производство и промет на вино и вински дестилат, во 1959 и 1960 година на делот од фондот на обртните средства и од посебниот кредит што служи за покривање на вредноста на запасите на вино и вински дестилат плаќаат интерес по норма од 1% годишно.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 23

16 февруари 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

100.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

### НАРЕДБА

**ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН БАРАЊЕ ЗА ЗАЕМ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ВО ЗЕМЈИТЕ СО ЧИИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ БАНКАТА РАСПОЛАГА ВО ПОГОЛЕМА МЕРА**

1. Инвеститорите што на Југословенската инвестициона банка ѝ поднесуваат барање за добивање заем во смисла на одредбите од Одлуката за начинот и условите за обезбедување странски средства за плаќање за финансирање на инвестициите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 31/59), можат кон барањето за заем наместо потполниот инвестиционен елаборат предвиден во членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции, да ја поднесат следната документација:

1) податоци за инвестициите што сакаат да ги извршат, и тоа:

а) список и технички опис на градежните работи, со скици, предмер и претсметка;

б) список на опремата што се набавува, посебно на домашната а посебно на увозната, со назначување на карактеристиките и цените;

2) податоци за тоа како новата инвестиција се вклопува во постојните основни средства и што се постига со неа;

3) преглед на трошоците на производството и на бруто продуктот по извршените инвестиции;

4) податоци за производствените трошоци и за бруто продуктот за производството остварено во годината што ѝ претходела на годината во која се започнати инвестициите;

5) образложение на економската оправданост на инвестициите.

2. Се овластува Југословенската инвестициона банка да пропише образци за документацијата што ќе се поднесува кон барање за заем за одделни стопански гранки и намени.

3. Документацијата од точката 1 на оваа наредба наместо инвестициониот елаборат можат да ја

поднесат само заеmobарателите кога вредноста на опремата што се набавува од одобриениот заем не го преминува износот од 50,000.000 динари. Опремата што се набавува врз основа на оваа документација мора да биде пригодна за вклучување без одлагање во производствениот процес на претпријатието.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-953/1

6 февруари 1960 година

Белград

Го заменува  
Државниот секретар  
за работите на финансите  
Државен потсекретар,  
Зоран Полич, с. р.

101.

Врз основа на членот 69 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

### НАРЕДБА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА ЗА ПРОМЕТ НА РЕЖАН ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЕЛА И СМРЕКА**

1. За режан градежен материјал од ела и смрека во промет на големо трговските стопански организации ќе засметуваат маржа за покривање на трошоците на работењето, личните доходи на работниците и за извршување на обврските спрема општествената заедница — во височината што ја определува републичкиот државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1480/1

18 февруари 1960 година

Белград

Државен секретар  
за работите на стоковниот  
промет,  
Марјан Бреџељ, с. р.

102.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 5 и став 2 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59 и 52/59), Комитетот за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

**ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ**

1. Работите на извоз на производи за потреби на странски армии може да ги врши само онаа стопанска организација запишана во надворешнотрговскиот регистар за вршење на работите на извоз на тие производи што ќе добие за тоа посебно одобрение од претседателот на Комитетот за надворешна трговија.

2. Претседателот на Комитетот за надворешна трговија може да одобри определени работи на извоз од претходната точка да можат да се вршат и без негово посебно одобрение, ако надлежниот орган на Сојузната надворешнотрговска комора (секција) со свој заклучок ги утврди условите за склучување на односни договори и за нивно извршување.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 1567

31 декември 1959 година

Белград

Го заменува  
Претседателот на Комитетот  
за надворешна трговија  
Државен потсекретар,  
др Владимир Велебит, с. р.

## 103.

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 28/58 и 39/58), во врска со точката 2 од Одлуката за престанок на важењето на највисоките продажни цени за режан градежен материјал од ела и смрека („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

## УПАТСТВО

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Списокот на производите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените, кој е составен дел од Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 30/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60 и 6/60), во гранката 122 точ. 2 и 8 се менуваат и гласат:

„2) Режан градежен материјал од иглолисници\*\*)

8) Бродарски под“

Во истата гранка се брише текстот на точката 10.

2. Фусотата кон текстот под 2, која се додава на крајот на списокот споменат во претходната точка од ова упатство, гласи:

„\*\*) Како покачување на цените за режан градежен материјал од ела и смрека во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи не се смета формирањето на цени до 28.000 динари за 1 м<sup>3</sup> просечен квалитет на овие производи, франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската натоварна станица на производителот.“

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1481/1  
18 февруари 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на стоковниот  
промет,  
Марјан Бреџел, с. р.

## 104.

Врз основа на членот 358 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство пропишува

## УПАТСТВО

## ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВРЗ СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА ЗАПОСЛЕНИ ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСТАНОВИ

1. Во Упатството за примена на одредбите од Правилникот за оценување на службениците на здравствените установи врз службениците од ветеринарната струка запослени во ветеринарните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59) точката 4 се менува и гласи:

„4. Податоците за извршеното оценување му се доставуваат на органот надлежен за работите на ветеринарството, според образецот на извештајот кој е составен дел од ова упатство.

Податоците се доставуваат, и тоа:

1) до советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на ветеринарството — за сите службеници во установите над кои надзорните пра-

ва ги врши општинскиот односно околинскиот народен одбор;

2) до републичкиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството — за сите службеници на установите над кои надзорните права ги врши републичкиот односно сојузниот орган надлежен за работите на ветеринарството.“

2. Точката 5 се брише.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-20/1  
11 јануари 1960 година  
Белград

Секретар  
за селско стопанство и шумарство,  
Славко Комар, с. р.

## ИЗМЕНИ НА УПИТНИКОТ, УПАТСТВОТО И ОБРАЗОЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОТПЕЧАТЕНИ КОН УПАТСТВОТО

Во Упитникот за оценување на службениците на ветеринарните установи, кој е составен дел од Упатството за примена на одредбите од Правилникот за оценување на службениците на здравствените установи врз службениците од ветеринарната струка запослени во ветеринарните установи се брише текстот: „Одлука на проширената комисија за оценување (член 23 од правилникот), Општа оценка, Претседател на комисијата, 19, (потпис на службеникот)“.

Текстот на забелешката се менува и гласи:

„Пополнувањето на упитникот се врши според Упатството за пополнување на упитникот за оценување на службениците на здравствените установи кое е составен дел од Правилникот за оценување на службениците на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/59 и 4/60).“

(Образец на извештајот —  
точка 4 од Упатството)

(Установа што го доставува извештајот)

(Орган до кој се доставува извештајот)

Се доставува следниот извештај за оценувањето на службениците за \_\_\_\_\_ година

Вкупниот број на службениците што подлежат на оценување изнесува \_\_\_\_\_

Бројот на службениците што не се оценуваат (точка 2 од Упатството) изнесува \_\_\_\_\_

Бројот на службениците што не се оценети (член 3 од Правилникот) изнесува \_\_\_\_\_

Податоци за оценувањето:

| Службеници                                                     | Група | О Ц Е Н Е      |             |       |              |                      |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|--------------|----------------------|
|                                                                |       | Не задово-лува | Задово-лува | Добар | Се истакнува | Особено се истакнува |
| Службеници од ветеринарната струка                             | I     |                |             |       |              |                      |
|                                                                | II    |                |             |       |              |                      |
|                                                                | III   |                |             |       |              |                      |
|                                                                | IV    |                |             |       |              |                      |
| Други службеници (управни, канцеларски, сметководствени и др.) |       |                |             |       |              |                      |
| Вкупно:                                                        |       |                |             |       |              |                      |

(Потпис на старешината на установата)

105.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЦИ И ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ**

1. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

1) Челици жешко валјани за профили и шипки — Технички прописи за изработка и испорака — — — JUS C.B3.002 донесен со Решението за југословенскиот стандард за челични производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56);

2) Челични лимови дебели — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B4.012

Челични лимови средни — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B4.015 донесени со Решението за југословенските стандарди за челични лимови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56);

3) Јагленични конструкциони челици обични со гарантирани механички особини — Технички прописи за изработка и испорака — — — JUS C.B3.003 донесен со Решението за југословенските стандарди за конструкциони челици, челични полуфабрикати и леано железо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

2. Југословенските стандарди од претходната точка престануваат да важат на 30 април 1960 година.

3. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува нов југословенски стандард за челици и челични лимови:

Јагленични конструкциони челици обични со гарантирани механички особини — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B0.500

4. Југословенскиот стандард од претходната точка е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение влегува во сила на 1 мај 1960 година.

Бр. 04-736

17 февруари 1960 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

106.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАМНО СТАКЛО, ВЛЕЧЕНО**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Рамно стакло, влечено — — — JUS B.E1.011

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 мај 1960 година.

Бр. 17-766

20 февруари 1960 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

107.

Врз основа на членот 39 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

**СПИСОК****НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Сојузната управа за заштита на растенијата од 29 јули 1959 до 17 февруари 1960 година издаде дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

- 1) »Aldrin prah Zupa« произведува „Жупа“, Индустрија хемиских производа — Крушевац — Дедина. Број на постојаната дозвола 02/3-2320/3 од 26 декември 1959 година;
- 2) Aldrin prašivo 5 произведува »Pinus«, Товарна хемичких izdelkov — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-498/5 од 26 декември 1959 година;
- 3) Bakarni dition »B« произведува „Зорка“, Хемиска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 02/3-2335/3 од 26 декември 1959 година;
- 4) Bakar-Sandoz-special произведува Sandoz A. G. — Basel. Застапник „Велебит“ — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-278/3 од 16 февруари 1960 година;
- 5) »Bexone« произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-2327/3 од 26 декември 1959 година;
- 6) Bordopin произведува „Pinus“, Товарна хемичких izdelkov — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-2323/3 од 26 декември 1959 година;
- 7) Deherban ET произведува „Плива“, Творница фармацевтских и хемичких производа — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-2330/3 од 26 декември 1959 година;
- 8) Dipterex Emulzija 50 (Bayer L 13/59) произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „Коним“ — Деловница „Sano-Pharma“ — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-2381/4 од 26 декември 1959 година;

- 9) Diptereх Wettable Powder (Bayer L 13/59) произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „Коним“ — Деловница „Sano-Pharma“ — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-1021/5 од 26 декември 1959 година;
- 10) Duphar Kolloidale Kupferpaste DX 2730 произведува N. V. Philips-Duphar — Amsterdam. Застапник „Philips“ — Техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-673/5 од 26 декември 1959 година;
- 11) »Duphar« Tedion V 18 Mischöl произведува N. V. Philips-Duphar — Amsterdam. Застапник „Philips“ — Техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-2384/2 од 26 декември 1959 година;
- 12) Etiol Aero произведува „Галеника“, Фабрика фармацевтских и хемиских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 02/3-2383/3 од 26 декември 1959 година;
- 13) Etiol Akar произведува „Галеника“, Фабрика фармацевтских и хемиских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 02/3-1658/4 од 26 декември 1959 година;
- 14) Legumex M произведува Fisons Pest Control Ltd. — London. Застапник „Philips“ — Техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-2388/2 од 26 декември 1959 година;
- 15) »Lindan prah Zupa« произведува „Жупа“, Индустрија хемиских производа — Крушевац — Дедина. Број на постојаната дозвола 02/3-2319/3 од 26 декември 1959 година;
- 16) Orthocid 50 произведува „Галеника“, Фабрика фармацевтских и хемиских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 02/3-2337/3 од 26 декември 1959 година;
- 17) Perenox произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-2325/3 од 26 декември 1959 година;
- 18) Simazin-Pinus произведува „Pinus“, Товарна хемичних изделков — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-483/7 од 26 декември 1959 година;
- 19) Sitosan произведува „Галеника“, Фабрика фармацевтских и хемиских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 02/3-997/3 од 26 декември 1959 година;
- 20) »Sofanate« произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-1228/4 од 26 декември 1959 година;
- 21) Spersul произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-2389/2 од 26 декември 1959 година;
- 22) Tiozin A произведува „Зорка“, Хемиска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 02/3-1629/4 од 26 декември 1959 година;
- 23) Tiozin D произведува „Зорка“, Хемиска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 02/3-1628/5 од 26 декември 1959 година;
- 24) »TMTD 50 P« произведува „Радоња“, Творница хемиских производа — Сисак. Број на постојаната дозвола 02/3-2392/2 од 26 декември 1959 година;
- 25) Tributon произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „Коним“ — Деловница „Sano-Pharma“ — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-2331/3 од 26 декември 1959 година;
- 26) »Trioxone« произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на постојаната дозвола 02/3-2332/2 од 26 декември 1959 година;
- 27) »Mergamma« произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на привремената дозвола 02/3-970/7 од 28 декември 1959 година.

Бр. 01-579/1

17 февруари 1960 година

Белград

Директор  
на Сојузната управа  
за заштита на растенијата,  
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

## 108.

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

## СПИСОК

**НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО**

Сојузната управа за заштита на растенијата утврдува дека престанало важењето на привремените дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

- 1) »Bexone« произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-1226/1 од 16 мај 1958 година. Објавено под редниот број 36 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58);
- 2) Diptereх Emulzije 50 (Bayer L 13/59) произведува Farbenfabriken, Bayer A. G. Leverkusen. Застапник „Коним“ — Деловница „Sano-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-1223/1 од 16 мај 1958 година. Објавено под редниот број 37 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во

- промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58);
- 3) Difterex Wettable Powder (Bayer L 13/59) произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „Коним“ — Деловница „Sano-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-1224/1 од 16 мај 1958 година. Објавено под редниот број 38 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58);
- 4) Duphar Kollidale Kupferpaste DX 2730 произведува N. V. Philips-Duphar, Amsterdam. Застапник „Philips“ — техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 1122 од 30 јули 1955 година. Објавено под редниот број 26 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);
- 5) „Duphar“ Tedion V 18 Mischol произведува N. V. Philips-Duphar, Amsterdam. Застапник „Philips“ — техничко претставништво за ФНРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-128/7 од 13 март 1959 година. Објавено под редниот број 9 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/59);
- 6) Kupfer-Sandoz-special произведува Sandoz A. G. — Basel. Застапник „Велебит“ — Загреб. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 677 од 21 ноември 1957 година. Објавено под редниот број 21 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/58);
- 7) Perenox произведува Plant Protection Ltd. London. Застапник „Interexport“ — Београд. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 1729 од 27 јуни 1957 година. Објавено под редниот број 22 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/57);
- 8) Spersul произведува Plant Protection Ltd. — London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 3328 од 31 декември 1957 година. Објавено под редниот број 25 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/58);

## 9) Tributon

произведува Farbenfabriken Bayer A. G. — Leverkusen. Застапник „Коним“ — Деловница „Sano-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-1221/1 од 16 мај 1958 година. Објавено под редниот број 46 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58);

## 10) „Trioxone“

произведува Plant Protection Ltd. London. Застапник „Interexport“ — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-1227/1 од 16 мај 1958 година. Објавено под редниот број 47 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58).

Бр. 01-560/1

17 февруари 1960 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа  
за заштита на растенијата,  
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

## 109.

Врз основа на членот 32 став 1 точка 8 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 18/57) и членот 2 оддел I под а) точка 42 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии, Народната банка пропишува

## У П А Т С Т В О

## ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРОКОТ ВО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ОГРЕВ

1. Потрошувачки кредити за купување на јаглен ќе им даваат банките и штедилниците од 1 март до 30 јуни 1960 година заклучно, во смисла на одредбите од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници (во натамошниот текст: уредбата), и тоа:

1) на работниците и службениците — преку претпријатијата, органите, установите или организациите во кои се запослени;

2) на другите категории корисници од членот 3 на уредбата — непосредно;

3) на работниците, службениците и на другите категории корисници од членот 3 на уредбата, што живеат во згради со централно греење — преку кукните совети, а со потврда од станбената заедница.

2. Барираните чекови издадени по основот на овие кредити, можат да се користат во срок од два месеца од денот на нивното издавање.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 267

11 февруари 1960 година  
Белград

Гувернер  
на Народната банка на ФНРЈ,  
Јанко Смоле, с. р.

110.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската инвестициона банка распишува

## XL КОНКУРС

**ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА, ПРОШИРУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕТАЛИ**

1. Југословенската инвестициона банка ќе дава според овој конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд инвестициони заеми за учество во трошоците на изградбата, проширувањето и реконструкцијата на капацитети за:

- 1) производство на цемент;
- 2) производство на рамно и шупливо стакло;
- 3) производство на салонит за потребите на градежништвото;
- 4) производство на сировини, вклучувајќи го тука и подобрувањето на нивниот квалитет.

Средствата од претходниот став ќе се даваат за оние инвестиции што предвидуваат примена на најсовремени технолошки процеси на производството.

2. На овој конкурс можат да учествуваат стопанските претпријатија, здружените стопански организации и политичкотериторијалните единици.

3. Заемите се даваат под услов со барањот заем и средствата на корисникот на заемот, односно на неговиот гарант напивно да се обезбедува изградбата, проширувањето или реконструкцијата на објектот за кој се бара заемот.

4. Заемобарателот е должен да учествува во трошоците на инвестициите и со сопствени средства, како и да положи гарантен износ, а според прописите важечки во времето на донесувањето на одлуката за давање заем. Заемобарателот може да понуди и поголемо учество во трошоците на инвестициите од пропишаното.

5. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со интерес по норма од 4% годишно.

Најдолгиот срок за враќање на заемот ќе се утврди дополнително.

6. Првенство при добивањето на заем ќе имаат заемобарателите што:

- 1) обезбедуваат најниски производни трошоци по единица производ и поголем рентабилитет во однос на вкупно вложените средства;
- 2) имаат најниски трошоци на инвестициите по единица производ во однос на вкупно потребните средства;
- 3) со производството го намалуваат во што поголема мера увозот и го зголемуваат извозот на определени производи, односно ја намалуваат дефицитарноста во земјата;

4) имаат најмали транспортни трошоци до поголемите потрошувачки центри;

5) бараат помало учество од средствата на Општиот инвестиционен фонд;

6) нудат пократок срок за остварување на редовното производство, сметајќи од моментот на одобрувањето на инвестициониот заем;

7) нудат пократок срок за исплата на заемот.

Покрај овие општи принципи, за одделни видови производи првенство ќе имаат следните заемобаратели:

1) за производство на цемент — оние што со изградбата, проширувањето или реконструкцијата на капацитетот обезбедуваат цемент од вештачки приготвена сировина и печење клинкери во ротациони печки;

2) за производство на рамно и шупливо стакло — оние што предвидуваат подобрување на квалитетот на производите врз база на употреба на домашни сировини;

3) за производство на салонит — оние што предвидуваат употреба во најголема мера на домашни сировини.

7. Барањето за инвестиционен заем треба да ги содржи податоците наведени во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини обрасци.

8. Кон барањето за заем се поднесува и потполн инвестиционен елаборат според членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции. Инвестиционата програма и идејниот проект на градежните работи мораат да бидат ревидирани и одобрени.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат повозани во една целина и запечатени со печат од органот што ја одобрил инвестиционата програма.

Предмерот кон идејниот проект на градежните работи треба да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини работи. Претсметката треба да биде изработена по сите позиции на предмерот, врз основа на важечките цени. Груб предмер и претсметка изработена врз основа на грубиот предмер нема да се земат предвид. За градежните работи наместо идејниот проект може да се поднесе првиот дел од одобрениот главен проект.

Спецификацијата на опремата треба да биде изработена со назначување на главните карактеристики, како и со назначување на цените за секоја позиција на опремата (одвоено за увозна, а одвоено за домашна опрема) и на трошоците на монтажните работи.

9. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да ѝ поднесе на банката изјава од надлежниот орган на политичкотериторијалната единица за обезбедувањето на средства за полатање на гарантниот износ и на средства за учество во трошоците на инвестициите, ако тие средства му ги обезбедува политичкотериторијалната единица.

10. Банката може да го обуслови одобрувањето на заем со гаранција на политичкотериторијалната единица.

11. Барањето за заем, со потребната документација, ѝ се поднесува во четири примерка на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

12. Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесат:

- 1) во првиот срок до 15 март 1960 година;
- 2) во вториот срок до 31 мај 1960 година;
- 3) во третиот срок до 31 јули 1960 година.

Средствата предвидени за предните инвестиции ќе бидат употребени за заеми одобрени по барањата поднесени во сите три срока.

О. бр. 917

14 декември 1959 година  
Белград

Југословенска инвестициона банка

Главна централа

Генерален директор, Претседател  
Аугустин Папиќ, с. р. на Управниот одбор,  
Хасан Бркиќ, с. р.

## 111.

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Југословенската селскостопанска банка распишува

**XXVII КОНКУРС****ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ТРАКТОРИ, КОМБАЈНИ И КАМИОНИ**

1. Југословенската селскостопанска банка ќе дава инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка во замјата на:

- 1) трактори DT-54, TG-50, MF-65 и трактори од 80 КС и појачи со плуг;
- 2) комбајни;
- 3) камиони и приколички од 4 тони носивост и поголеми.

2. Право да учествуваат на овој конкурс имаат сите селскостопански организации и политичкотериторијалните единици за селскостопанските организации во изградба.

3. Барањето за заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на посебни обрасци на Југословенската селскостопанска банка.

4. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да поднесе:

- 1) инвестиционен елаборат;
  - 2) доказ дека се обезбедени средства за полагање на учеството во трошоците на инвестициите.
5. Инвестициониот елаборат што се поднесува кон барањето за заем треба да содржи документација составена во смисла на Наредбата за документацијата што се поднесува место инвестициониот елаборат кон барањата за заеми за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57, 16/58 и 12/59).

Ако се бара заем за набавка на камиони и приколички од точката 1 под 3 на оваа наредба, инвестициониот елаборат треба да содржи подробна претсметка на потребниот капацитет на транспортни средства.

6. Заеми ќе се одобруваат:

- 1) со интерес по норма од 3% годишно;
- 2) со учество на инвеститорот во трошоците на инвестициите најмалку во височината што е определена со прописите важечки во времето на одобрувањето на заемот.

7. На овој конкурс можат да поднесат барања за заем за набавка на житни комбајни само оние заемобаратели што располагаат со најмалку 100 ха површина под италијанска пченица на своето стопанство или во кооперација.

Бројот на житните комбајни за чија набавка може да се бара заем според овој конкурс се добива според следниот клуч:

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| до 300 ха засеани со италијанска пченица по 1 комбајн на секои — — —   | 100 ха |
| до 700 ха засеани со италијанска пченица по 1 комбајн на секои — — —   | 90 ха  |
| до 1000 ха засеани со италијанска пченица по 1 комбајн на секои — — —  | 75 ха  |
| над 1000 ха засеани со италијанска пченица по 1 комбајн на секои — — — | 60 ха  |

Ако при пресметувањето на бројот на житните комбајни на начинот изложен во предниот став ќе се појави остаток на површини под италијанска пченица од најмалку 60 ха, заемобарателот може да бара заем за набавка на еден комбајн и на тој остаток.

Во пресметка на бројот на житните комбајни за чија набавка може да се бара заем влегуваат и житните комбајни со кои располага заемобарателот.

Заемобарателот што поднесува барање за набавка на житни комбајни, е должен да поднесе потврда од органот на управата на општинскиот надворен одбор надлежен за работите на селското сто-

панство за бројот на житните комбајни со кои располага, како и за површините што ги има во 1960 година под италијанска пченица, и тоа на своето стопанство и во кооперација.

8. Првенство за добивање заем според овој конкурс имаат заемобарателите што ќе понудат пократок срок за исплата на заемот.

9. Југословенската селскостопанска банка за уредното отплатување на заемот според овој конкурс може да бара гаранција од политичкотериторијалната единица, согласно со членот 7 од Уредбата за заеми за инвестиции.

10. Барањето за одобрување на инвестиционен заем, со инвестициониот елаборат и прилозите, се поднесува во два примерка до територијално надлежната задружна штедилница.

11. Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесуваат во првиот срок — до 15 март 1960 година, и во вториот срок — до 15 април 1960 година.

12. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и од другите важечки прописи што се однесуваат на заеми за инвестиции.

О. бр. 8

10 февруари 1960 година  
Белград

Југословенска селскостопанска банка  
Централа

За Претседателот  
Генерален директор, член на Управниот одбор,  
Никола Кмезиќ, с. р. Славко Комар, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за стручната спрема на службениците од хидрометеоролошката струка, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/60, неколку редови не се читливи по технички причини, та се дава

**ИСПРАВКА****НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУКА**

Во членот 45 став 1 под а) точката 4 треба да гласи:

„4) од прогноза на водите според движењето на водните бранови и со помош на единичен хидрограф;“.

Во истиот член и став првата реченица под б) треба да гласи:

„б) на кандидатот за звањето метеоролошки техничар;“.

Од Сојузниот хидрометеоролошки завод, Белград, 9 февруари 1960 година.

**УКАЗИ**

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

**УКАЗ****ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО УНГАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО УНГАРИЈА****I**

Се отповикува

Јово Капичиќ од досегашната должност на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Унгарија.

**II**

Се назначува

Мирко Тепавац, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на

Федеративна Народна Република Југославија во Унгарија.

### III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5

11 февруари 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во врска со членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за сообраќај и врски во Сојузниот извршен совет Љубиша Веселиновиќ, порано претседател на Сојузната сообраќајна комора.

Б. бр. 7

3 февруари 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

### СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                                                  | Страна |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 86. Уредба за Сојузната управа за заштита од јонизирачки зрачења — — — — —                                                                                                                                                       | 205    |
| 87. Уредба за пренесување работите од надлежноста на воените отсеци врз органите на управата на општинските народни одбори надлежни за работите на народната одбрана — — — — —                                                   | 206    |
| 88. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата на одборите, комисиите и на републичките и локалните органи на управата на народната одбрана — — — — —                                                          | 208    |
| 89. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет — — — — —                                                                                                                                                    | 209    |
| 90. Уредба за наградите за вонредна работа и особени успеси во работата и за надоместоците за прекувремена работа на службениците на заводите за социјално осигурување — — — — —                                                 | 209    |
| 91. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите — — — — —                                                                   | 211    |
| 92. Одлука за подигање на пратеништвото на Федеративна Народна Република Југославија во Авганистан на степен на амбасада и за отворање амбасада во Кабул — — — — —                                                               | 211    |
| 93. Одлука за избирање работнички совети и управни одбори на стопанските претпријатија во 1960 година — — — — —                                                                                                                  | 211    |
| 94. Одлука за дополнение на Одлуката за определувањето на објекти чии инвестициони програми ги одобрува Сојузниот извршен совет и за постапката за одобрување — — — — —                                                          | 211    |
| 95. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за приоритетот и за условите за поправање на железничките возила — — — — —                                                                                                       | 212    |
| 96. Одлука за одобрувањето на вонредни летања на странски цивилни воздухоплови во воздушниот простор на Југославија — — — — —                                                                                                    | 212    |
| 97. Одлука за пренесување работите за издавање дозволи за сечење и употреба на одделни видови дрвја од надлежноста на републичките во надлежноста на околиските органи на управата надлежни за работите на шумарството — — — — — | 212    |
| 98. Одлука за престанок на важењето на највисоките продажни цени за режан градежен материјал од ела и смрека — — — — —                                                                                                           | 212    |
| 99. Одлука за пониската норма на интересот на фондот на обртните средства на надворешнотрговските стопански организации што се занимаваат со производство и промет на вино — — — — —                                             | 213    |
| 100. Наредба за документацијата што се поднесува кон барање за заем за набавка на опрема во земјите со чии средства за плаќање Банката располага во поголема мера — — — — —                                                      | 213    |
| 101. Наредба за определување маржа за промет на режан градежен материјал од ела и смрека — — — — —                                                                                                                               | 213    |
| 102. Наредба за посебните услови за извоз на производи наменети за определени потреби — — — — —                                                                                                                                  | 213    |
| 103. Упатството за измени и дополненија на Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на определени производи — — — — —                                                                                     | 214    |
| 104. Упатство за измени на Упатството за примена на одредбите од Правилникот за оценување на службениците на здравствениите установи врз службениците од ветеринарната струка запослени во ветеринарните установи — — — — —      | 214    |
| 105. Решение за југословенските стандарди за челици и челични лимови — — — — —                                                                                                                                                   | 215    |
| 106. Решение за југословенскиот стандард за рамно стакло, влечено — — — — —                                                                                                                                                      | 215    |
| 107. Список за хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —                                                                              | 215    |
| 108. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена привремена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало — — — — —                                          | 216    |
| 109. Упатство за определување на рокот во кој можат да се даваат потрошувачки кредити за купување на огрев — — — — —                                                                                                             | 217    |
| 110. XL Конкурс за давање инвестициони заеми од средстава на Општиот инвестиционен фонд за изградба, проширување и реконструкција на капацитети за производство и преработка на неметали — — — — —                               | 218    |
| 111. XXVII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на трактори, комбајни и камиони — — — — —                                                                                 | 219    |
| Исправка на Правилникот за стручната спрема на службениците од хидрометеоролошката струка — — — — —                                                                                                                              | 219    |

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“. Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград